



ТАРИФА
за надоместоци на услуги што ги врши ТТК Банка АД Скопје
бр. 02-3269/4 од 30.3.2018 година

Скопје, 26 ноември 2018 година

ПАРИЧНИ КАРТИЧКИ

1. VISA парични картички

	Visa Electron	Visa Classic	Visa Business
Годишна членарина за основна картичка	без надоместок	1.200 ден. на 12 месечни рати	/
Годишна членарина за основна картичка за корисници што се приматели на плата преку ТТК Банка	без надоместок	600 ден. на 12 месечни рати * без надоместок за првата година за одобрени кредитни картички по поднесени апликации во промотивен период од 26.11.2018 година до 31.03.2019 година	/
Годишна членарина за основа картичка во наредните години	/	1.200 ден. на 12 месечни рати	/
Годишна членарина за основна картичка за корисници што се приматели на плата преку ТТК Банка за наредни години	/	600 ден. на 12 месечни рати	/
Годишна членарина за остварен промет во трговија над 100.000 ден.	/	без надоместок	/
Годишна членарина за остварен промет во трговија над 150.000 ден.	/	/	Без надоместок
Годишна членарина за дополнителна картичка	200 ден.	600 ден. на 12 месечни рати	2.400 ден. на 12 месечни рати (за картички без кредитен лимит 600 ден. на 12 месечни рати)
Итна изработка и издавање картичка ДДВ	1.000 ден.+180 ден ДДВ	2.000 ден.+360 ден.ДДВ	2.000ден.+360 ден.ДДВ
Барање за реиздавање картичка пред истекот на рокот на важност на картичката	300 ден.+54 ден. ДДВ	300 ден.+54 ден. ДДВ	300 ден.+54 ден. ДДВ
Реизработка на картичка поради губење, кражба или други оштети на картичка	300 ден.+54 ден.ДДВ	500 ден.+ 90 ден.ДДВ	600 ден.+108 ден.ДДВ

ДДВ			
Откажување картичка во процедура на изработка на картичка ДДВ (за прво издавање)	300 ден.+54 ден.ДДВ	500 ден.+ 90 ден.ДДВ	600 ден.+108 ден.ДДВ
Откажување картичка по истекот на рокот за откажување определен од Банката ДДВ (пред редовна обнова на картичката)	300 ден.+54 ден.ДДВ	500 ден.+ 90 ден.ДДВ	600 ден.+108 ден.ДДВ
Откажување на изработена, а неподигната картичка	300 ден.+54 ден.ДДВ	300 ден.+54 ден.ДДВ	300 ден.+54 ден.ДДВ
Реиздавање ПИН код ДДВ	200 ден.+36 ден.ДДВ	200 ден.+36ден.ДДВ	200 ден.+36ден.ДДВ
Промена на ПИН код на АТМ	100 ден.	100 ден.	100 ден.
Деблокирање на ПИН код ДДВ	100 ден.+18ден.ДДВ	100 ден.+18ден.ДДВ	100 ден.+18ден.ДДВ
Издавање изводи за извршени трансакции	- Печатење на редовен извод од трансакциска сметка (до два извода месечно) - Без надоместок - Повторно печатење на веќе издаден редовен извод од трансакциска сметка (препис) - 20 ден + 3,6 ден ДДВ	/	/
Преглед на состојба на сметка на банкомат	- на АТМ уред на ТТК Банка – 10 ден. - на АТМ уред на друга банка – 20 ден.	20 ден.	20 ден.
Неосновано оспорување трансакции со ДДВ	1.000 ден. + реални трошоци од другата банка	1.000 ден. + реални трошоци од другата банка	1.000 ден. + реални трошоци од другата банка
Трајно блокирање на стоп-листа со ДДВ	1.500 ден.+ 270ден. ДДВ(+Visa трошоци)	1.500 ден.+270ден. ДДВ (+Visa трошоци)	1.500 ден.+ 270ден. ДДВ(+Visa трошоци)
Деблокирање на картичка со ДДВ, претходно блокирања по налог на клиент	100 ден.+18 ден.	100 ден.+18 ден.	100 ден.+18 ден.
Прва опомена (известување) за неплатени долгови по одобрени картички над 200 денари	/	150 ден.	300 ден.
Втора опомена за неплатени долгови по одобрени картички над 200 денари	/	300 ден.	500 ден.
Опомена пред тужба за неплатени долгови по одобрени картички над 200 денари	/	600 ден.	1.000 ден.
Промена на лимити на картички	/	600 ден.	600 ден.
Подигање готовина од АТМ	без провизија	2%+120 ден.	1.5% +100 ден.
Подигање готовина од АТМ или на шалтер на друга банка	1,5%+120 ден.	3%+150 ден.	3%+150 ден.

во земјата			
Подигање готовина од АТМ или на шалтер на друга банка во странство	2%+200 ден.	3,5%+200 ден.	3,5%+200 ден.
Плаќање на ПОС терминал во земјата и во странство	без провизија	без провизија	без провизија
Надоместок за безготовинско плаќање на ПОС на три рати за износ над 1.500 до 6.000 ден.	Без надоместок	/	/
Надоместок за безготовинско плаќање на ПОС на шест рати за износ над 6.000 ден..	Без надоместок	/	/
Неосновано барање за charge back	мин. 2.000,00 денари + други стварни трошоци	мин. 2.000,00 денари + други стварни трошоци	мин. 2.000,00 денари + други стварни трошоци

2. DINERS парични картички

Подигање готовина на шалтер на Банката со Diners парични картички	5,0%
---	------